



ПРИМЕНО:	06.04.2026		
Орг.Единица Ц/б/к Орг.	Број Numër	Прилог Shtojcë	Вредност Vlerë
08	2553/1	0	

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 02-11105/1

Скопје, 02.04.2026 година

**До
Кабинетот на
Претседателот на Собрание на Република Северна Македонија**

Почитувани,

Во прилог ви ги доставуваме Информација за најновите макроекономски показатели – Преглед на тековната состојба, март 2026 година.

Со почит,

Гувернер
д-р Трајко Славески



Народна банка на Република Северна Македонија
ДИРЕКЦИЈА ЗА МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА И ИСТРАЖУВАЊЕ



Најнови макроекономски показатели
Преглед на тековната состојба

март 2026 година

Најнови макроекономски показатели

Преглед на тековната состојба – влијанија врз монетарната политика

Прегледот на тековната состојба има за цел да даде осврт на најновите макроекономски податоци (декември 2025 – февруари 2026 година) и споредба со последните макроекономски проекции (октомври 2025 година). Со тоа ќе се утврди колку тековната состојба во економијата соодветствува со очекуваните движења на варијаблите во последниот циклус проекции. Прегледот е фокусиран на промените на екстерните претпоставки и остварувањата кај домашните варијабли и на тоа како овие промени се одразуваат врз амбиентот за водење на монетарната политика.

Најновите оценки за светската економија упатуваат на раст во периодот 2026 – 2027 година, но со изразени надолни ризици поврзани со потенцијалните ефекти од воениот конфликт на Блискиот Исток, коишто засега тешко може прецизно да се проценат. Имено, одолговлекувањето и проширувањето на воениот конфликт на Блискиот Исток, којшто започна на крајот на февруари оваа година, би можело да доведе до потрајно нарушување во синџирите на снабдување со енергенти, а со тоа и до посилни ценовни притисоци. Ваквите придвижувања може да го забават процесот на монетарно олабавување и неповолно да се одразат врз фискалната и финансиската одржливост, како и економската активност, особено во земјите зависни од увоз на енергенти. Наспроти тоа, можниот посилен раст на продуктивноста поврзан со примената на вештачката интелигенција и евентуалното намалување на геополитичката неизвесност би можеле да имаат позитивен придонес за растот на светската економска активност.

Гледано преку одделните квантитативни показатели за надворешното окружување значајни за македонската економија, во 2025 година, странската ефективна побарувачка оствари умерено повисок раст од октомвриските проекции, додека оцените за периодот 2026 – 2027 година се речиси непроменети. Во однос на странската инфлација, оцените за оваа и за наредната година засега се идентични со тие од октомври. Кај девизниот курс евро/САД-долар, најновите оценки за периодот 2026 – 2027 година упатуваат на минимално поголема депрецијација на вредноста на САД-доларот во однос на еврото во споредба со октомвриските проекции. Сепак, овие очекувања не ги опфаќаат потенцијалните ефекти од воениот конфликт на Блискиот Исток, што создава голема неизвесност околу нивната идна динамика и можните влијанија врз економската активност и ценовните движења кај нашите најзначајни трговски партнери¹.

Кај светските цени на примарните производи, оцените за 2026 година се ревидирани нагоре, при што сега се очекува раст кај сите категории примарни производи, наместо очекуваниот пад според октомвриските проекции. Оваа корекција е особено изразена кај цените на нафтата и металите. За 2027 година, пак, се очекува поумерен раст во однос на октомвриските проекции, додека кај цената на нафтата се предвидува и намалување, што засега упатува на очекувања на пазарите за краткорочни ефекти од воениот конфликт на Блискиот Исток. Сепак, движењата и оцените за цените на примарните производи и натаму се под силно влијание на геополитичките случувања, особено на Блискиот Исток, што создава значителна неизвесност околу нивната идна динамика, како и за потенцијалните ефекти врз светската и домашната економија.

Во однос на странската каматна стапка ЕУРИБОР со едномесечна рочност, оцените за периодот 2026 – 2027 година во просек се малку нагорно ревидирани во однос на октомври, што во одредена мера се должи и на неизвесноста којашто произлегува од воените случувања.

¹ Пресечен датум за пресметката на показателите за надворешното окружување (странска побарувачка и инфлација) и цените на примарните производи е 11.3.2025 година.

Така, на мартовскиот состанок, ЕЦБ донесе одлука за задржување на каматните стапки на досегашното ниво, во услови на изразена неизвесност и нагорни ризици кај инфлацијата, главно поради воениот конфликт во Блискиот Исток. Оттука, и проекциите за инфлацијата се ревидирани нагорно за целиот период на проекциите во однос на тие од декември 2025 година, особено за 2026 година. Имено, според тековните оценки, се очекува дека стапката на инфлација во 2026 година ќе достигне 2,6% во 2026 година, а потоа постепено ќе се стабилизира околу целното ниво на 2,0% и 2,1% во 2027 и 2028 година, соодветно². Од друга страна, кај проекциите за економската активност, оцените се ревидирани надолу, особено за 2026 година, главно како резултат на очекуваните ефекти од војната врз цените на примарните производи, реалниот доход и довербата на економските субјекти. Следствено, најновите оценки упатуваат на раст од 0,9% во 2026 година, 1,3% во 2027 и 1,4% во 2028 година³.

Најновите показатели од домашната економија упатуваат на макроекономска слика којашто засега е во согласност со октомвриските проекции. Во последниот квартал од 2025 година, **реалниот годишен раст на БДП изнесува 3,8%**, исто како и во претходното тримесечје, а раст е забележан и на квартална основа. Остварената годишна стапка на раст е во согласност со оцената од октомврискитот циклус проекции. Анализирани по компоненти, годишниот раст во најголем дел произлегува од позитивниот придонес на нето-извозот, при значително посилен раст на извозот од увозот. За растот придонесува и домашната побарувачка, при раст на личната и јавната потрошувачка, а пад на бруто-инвестициите, заради високата споредбена основа. За целата 2025 година, е остварен реален раст на БДП од 3,5%, колку што се очекуваше според октомвриските проекции. Високофреквентните податоци за првиот квартал од 2026 година со кои се располага во моментов засега се ограничени, а податоците за јануари покажуваат дека индустриското производство и прометот во вкупната трговија бележат реален годишен пад. **Годишната стапка на инфлација, во февруари, забави и изнесува 2,9%** (3,2% во претходниот месец), под влијание на прехранбената компонента, делумно поради повисоката споредбена основа од истиот период лани, кога престана да важи мерката за намалување на цените. **Распонот во однос на инфлацијата во еврозоната** во февруари значително се стесни и се сведе на 0,7 п.п., што е најниското ниво од јуни 2024 година, при забавување на домашната инфлација, а мало забрзување на инфлацијата во еврозоната. Сепак, **очекувањата на потрошувачите** дадени во февруарските анкети и натаму упатуваат на зголемување на цените во следниот период. Увозните цени релевантни за инфлацијата во еден дел се ревидирани нагоре, при тековно поизразена неизвесност и ризици за идната динамика на светските цени на примарните производи поради геополитичките конфликти.

На крајот на февруари 2026 година, девизните резерви изнесуваат 5.558 милиони евра. Анализата на показателите на адекватноста на девизните резерви покажува дека тие и понатаму се во сигурната зона. Податоците за надворешнотрговската размена во јануари 2026 година укажуваат на трговски дефицит за првиот квартал од годината којшто е главно во согласност со очекувањата од октомвриската проекција, иако периодот е сè уште краток за попрецизна оценка. Податоците за менувачкото работење, заклучно со крајот на февруари 2026 година, упатуваат на нето-приливи од приватните трансфери коишто се малку пониски од очекувањата за првиот квартал од октомвриската проекција. Движењата во билансот на плаќања остварени во четвртиот квартал од 2025 година се поповолни во однос на проекцијата, односно дефицитот во тековната сметка е малку понизок од очекувањата, додека нето-приливите остварени во финансиската сметка се малку повисоки во однос на проекциите.

² Во декември беа проектирани стапки на инфлација од 2,1%, 1,9% и 1,8% во 2026, 2027 и 2028 година, соодветно


³ Во декемвриските проекции, беа проектирани стапки на раст на БДП од 1,2% во 2026 година и стапки од по 1,4% во 2027 и 2028 година, соодветно.

Во однос на **движењата во монетарниот сектор**, во февруари 2026 година вкупните **депозити** се повисоки за 9,8% на годишна основа, при проектиран годишен раст за првиот квартал од 9,1%, според октомвриската проекција. Во февруари 2026 година, **вкупните кредити** на приватниот сектор бележат годишен раст од 12,6%, што претставува забавување на растот, но тој и натаму е над проекцијата за првиот квартал од годината од 9,5%. Прирастот кај новоодобрените кредити расте од почетокот на годината. Сепак, износот на вкупните нови кредити одобрени на приватниот сектор во последните 12 месеци, заклучно со февруари, во просек, бележи забавен раст на годишна основа, којшто е резултат на забавениот раст кај претпријатијата, при стагнација на растот кај домаќинствата.

Во Буџетот на Република Северна Македонија, во јануари 2026 година, е остварен дефицит од 9.830 милиони денари или 25,1% од оној планиран за 2026 година. Буџетскиот дефицит е финансиран со нето-задолжување на државата на странскиот и на домашниот пазар, при раст на депозитите кај Народната банка.

Движењата остварени кај главните макроекономски показатели засега се во рамките на очекувањата од последните проекции, но со нагласени ризици поради неизвесноста од интензитетот и времетраењето на конфликтот на Блискиот Исток. Имено, од почетокот на 2026 година, годишната стапка на инфлација следи надолна патека и во февруари се сведе на 2,9%, во согласност со проекцијата, при посилно забавување на цените кај базичната компонента од очекувањата. Сепак, поради воените случувања и прекинот во снабдувањето со енергенти од земјите од Заливот, очекувањата за дел од увозните цени, пред сè за цените на нафтата, во следниот период се ревидирани поизразено во нагорна насока во однос на октомвриските проекции, што претставува нагорен ризик за инфлацијата во следниот период. Исто така, и анкетите на Европската комисија, спроведени во февруари, покажуваат малку посилни очекувања кај потрошувачите за раст на цените во следните 12 месеци. Досега се покажа дека домашната економија е главно отпорна на неизвесното и променливо надворешно окружување и во 2025 година забележа забрзан економски раст, што се должи на домашната инвестициска активност, но и на солидниот извоз, а остварувањата се во согласност со проекциите. Распожливите високофреквентни податоци за првиот квартал од 2026 година засега не се доволни за попрецизни согледувања, имајќи ги предвид само јануарските податоци за индустријата и прометот во трговијата коишто засега бележат послаби остварувања на годишна основа. Девизните резерви бележат раст од почетокот на годината, при што девизните резерви се одржуваат на соодветно ниво. Во однос на монетарниот сегмент, растот на депозитите и кредитите, заклучно со февруари, е умерено над очекувањата за првиот квартал од годината.

Странска ефективна побарувачка
(годишни промени во %)




Извор: „Консензус форкаст“ и пресметки на НБРСМ.

Во 2025 година, **странската ефективна побарувачка** оствари раст од 0,9%, што е умерено повисоко ниво во однос на октомвриските проекции...

...додека оцените за периодот 2026 – 2027 година се слични на тие од октомври...

...при што и понатаму се очекува нејзино забрзување, особено во 2026 година.

Странска ефективна инфлација
(годишни стапки во %)




Извор: „Консензус форкаст“ и пресметки на НБРСМ.

Оцените за **странската ефективна инфлација** за оваа и за следната година се идентични со октомвриската проекција...

...при што и понатаму се очекува нејзино забавување во 2026 година и стабилизација во 2027 година.

Курс евро/САД-долар




Извор: „Консензус форкаст“ и пресметки на НБРСМ.

Најновите оценки за **девизниот курс евро/САД-долар** за периодот 2026 – 2027 година упатуваат на минимално поголема депрецијација на доларот во однос на еврото во споредба со октомври...

...во услови на натамошна зголемена неизвесност поврзана со трговската и монетарната политика на САД.

Едномесечен Еурибор
(квартален просек, во %)




Извор: „Консензус форкаст“ и пресметки на НБРСМ.

Кај **едномесечниот ЕУРИБОР**, оцените за периодот 2026 – 2027 година, во просек, се минимално нагорно ревидирани во однос на октомври...

...што во одредена мера се должи и на неизвесноста којашто произлегува од воените случувања на Блискиот Исток.


Индекс на финансиски стрес
(индекс)



Извор: „Канцеларијата за Финансиски Истражувања во рамки на Советот за надзор на финансиската стабилност на САД“.

Показателот за светскиот финансиски стрес⁴ и понатаму упатува на релативно мала променливост на финансиските пазари, но од почетокот на март, со почетокот на конфликтот на Блискиот Исток, се забележува посилно нагорно придвижување.

⁴ Индексот КФИ ИФС (англ. OFR FSI) го мери системскиот финансиски стрес – нарушувања во нормалното функционирање на финансиските пазари. Тој е составен од 33 променливи на финансискиот пазар, групирани во пет категории показатели: кредит, вреднување на капиталот, финансирање, сигурни/безризични средства и нестабилност. Вредноста на индексот на даден ден претставува пондерирано просечно ниво на секоја променлива забележана на пазарот тој ден, во однос на неговата историска вредност, при што индексот е позитивен кога нивото на стрес е над просекот и негативен кога нивото на стрес е под просекот.



Извор: Државен завод за статистика и пресметки на НБРСМ.

Во февруари 2026 година, домашните потрошувачки цени не забележаа позначителни промени на месечна основа (мал месечен раст од 0,2%).

Цените на прехранбените производи бележат минимално зголемување од 0,1% (раст од 0,2% во јануари), при повисоки цени кај месото и свежиот зеленчук, но пониски цени на млечните производи и јајцата.

Цените на енергентите, на месечна основа, се зголемија за 0,7% (раст од 0,2% во јануари), што се должи на зголемувањето на цените на нафтените деривати.

Базичната инфлација на месечна основа е непроменета (по падот од 1,6% во јануари), во услови на поголемо намалување на цените на воздушниот сообраќај, а истовремено зголемување на цените на облеката и на услугите за предучилишно и основно образование.

Во февруари, годишната стапка на инфлација и натаму забавува и се сведе на 2,9% (3,2% во јануари), под влијание на намалениот придонес на прехранбената компонента, што делумно се должи на ефектот од повисоката споредбена основа од истиот период минатата година, кога престана да важи мерката за намалување на цените⁵.



Извор: Државен завод за статистика и пресметки на НБРСМ.



Извор: ДЗС и НБРСМ.

⁵ Се однесува на мерката за намалување на цените на одредени прехранбени производи, т. н. „Новогодишна кошница“, којашто се применуваше од 15 декември 2024 година до 15 јануари 2025 година.

Распон помеѓу домашната инфлација и инфлацијата во еврозоната



Извор: Еуростат.

Во февруари 2026 година, распонот во однос на инфлацијата во еврозоната бележи намалување⁶, како резултат на забавувањето на домашната инфлација, во услови на мало забрзување во еврозоната.


Очекувања на потрошувачите за промените во цените во наредните 12 месеци (биланси на одговори)



Извор: Европска комисија.

Очекувањата на потрошувачите⁷ дадени во февруарските анкети упатуваат на зголемување на цените во следниот период.

Инфлациски очекувања на раководителите на претпријатијата за наредните 3 месеци (биланси на одговори)



Извор: Европска комисија.

Во однос на **корпоративниот сектор**⁸, очекувањата дадени во февруари за ценовните движења во наредниот период се понеповолни во споредба со јануарските, со исклучок на индустријата.

⁶ Врз основа на хармонизираниот индекс на потрошувачки цени.

⁷ Анкета на Европската комисија за потрошувачкиот оптимизам од декември 2025 година, врз основа на прашањето за „очекувањата на потрошувачите за промените во цените во наредните 12 месеци“.

⁸ Анкети за деловните тенденции на Европската комисија во индустријата, трговијата на мало, градежништвото и услужниот сектор.

Странски ефективни* и домашни цени на храна и безалкохолни пијалаци (индекси, 2015=100)



* Ефективните странски цени на храна се добиени како пондерирани збир од цените на храната во земјите што се најзначајни трговски партнери на Северна Македонија во доменот на увозот на храна.

Извор: ДЗС, Еуростат и пресметки на НБРСМ.

Имајќи ги предвид воените случувања на Блискиот Исток, **очекуваните движења на дел од надворешните влезни претпоставки⁹ за 2026 година се нагорно ревидирани во споредба со октомвриските оцени.** Така, наместо пад на цената на нафтата и на пченицата, сега се очекува нивен раст. Оцените за цената на пченката и странската ефективна инфлација засега се непроменети во однос на октомври. Притоа, неизвесноста и ризиците за идната динамика на цените на примарните производи се особено нагласени.

Просечна исплатена плата (годишни стапки, во %)



Извор: ДЗС.

Во декември 2025 година, годишниот раст на **номиналната просечна нето-плата** забави во однос на претходниот месец¹⁰...

...што се должи на послабиот раст на платите во индустријата и во услужниот сектор, и покрај забрзувањето на растот на платите во земјоделството.

Истовремено, забавување на годишниот раст бележи и **реалната нето-плата.**

Во четвртиот квартал од 2025 година, номиналната годишна промена на платите е во согласност со октомвриската проекција, додека реалната стапка е малку пониска во однос на проекциите.

⁹ Податоците за идните движења на цените на примарните производи се од 11.3.2026 година.

¹⁰ Во согласност со последните законски измени и дополнувања за растот на минималната плата („Службен весник на РСМ“ бр. 67/25) од март 2025 година беше извршено зголемување на минималната нето-плата за 1.812 денари. Висината на минималната плата во бруто-износ, започнувајќи од март 2025 година до февруари 2026 година изнесува 36.037 денари (претходно 33.352 денари), а во нето-износ 24.379 денари (претходно 22.567 денари). Ова зголемување се пресметува во согласност со методологијата од март 2022 година, со која минималната плата се усогласува со порастот на просечната исплатена плата во земјата и индексот на трошоците на животот во претходната година, и тоа 50% од порастот од секој показател, соодветно. Покрај тоа, дефинирано е дека минималната плата не може да биде пониска од 57% од висината на просечната исплатена нето-плата во РСМ за претходната година.

Просечна исплатена месечна нето-плата по сектори
(номинални годишни стапки, во %)



Извор: ДЗС.



Извор: ДЗС и проекции на НБРСМ.

Податоците од проекцијата се сезонски прилагодени, а разлики во сериите во остварениот период се должат и на редовни ревизији на ДЗС.

Во четвртиот квартал од 2025 година, реалниот годишен раст на БДП изнесува 3,8%, исто како и во претходниот квартал.

Остварувањето е во согласност со растот проектиран за овој квартал од октомврскиот циклус проекции.

Гледано од расходната страна на БДП, во четвртиот квартал, растот главно произлегува од позитивниот придонес на нето-извозот, при значително повисок раст на извозната во однос на увозната компонента. Придонесот на домашната побарувачка е поумерен, при солиден раст на личната и јавната потрошувачка, додека бруто-инвестициите имаат негативен придонес како резултат на високата споредбена основа од минатата година.

Гледано од производната страна на БДП, речиси сите дејности бележат годишен раст, а најголем позитивен придонес има градежништвото, под влијание на силниот раст на нискоградбата, главно изградбата на патот Кичево – Охрид и коридорите 8 и 10д. Помал придонес има и групата дејности „трговија, транспорт и угостителство“ и индустријата.

На квартална основа, БДП бележи реален раст од 0,9%¹¹.

Во услови на ограничен обем на расположливи податоци, тешко е да се даде прецизна оцена за целокупната



Извор: ДЗС и Европска комисија.

¹¹ Според сезонски и календарски приспособените податоци на ДЗС.

состојба во економијата во првиот квартал од 2026 година.

Резултатите од анкетните истражувања за периодот јануари – февруари 2026 година, во просек, упатуваат на понеповолни согледувања во однос на претходниот квартал, но и во однос на првиот квартал од 2025 година¹².

Во јануари 2026 година, **индустриското производство** бележи реален пад на годишна основа, наспроти растот во претходниот квартал...

...како резултат на падот во преработувачката индустрија, главно под влијание на неповолните движења кај производството на облека и текстил, машини и уреди, фармацевтски производи и метали.

И **прометот во вкупната трговија**, во јануари, бележи реален пад на годишна основа, по растот во претходниот квартал...

...во услови на пад кај трговијата на големо и трговијата со моторни возила, при забрзан раст на трговијата на мало во однос на претходниот квартал.

Расположливите показатели за **агрегатната побарувачка** исто така се во релативно ограничен обем, што оневозможува формирање попрецизна оцена за движењето на одделните компоненти на побарувачката во првиот квартал од 2026 година.

Расположливите податоци за **личната потрошувачка** се движат во различна насока...

...при годишен раст кај пензиите¹³, трговијата на мало и кредитите на населението, додека бруто-приходите од ДДВ, увозот на стоки за широка потрошувачка и домашното производство на потрошни добра бележат пад.




¹ Просек од годишните стапки на промена на различните видови на транспорт и телекомуникации. Извор: ДЗС и пресметки на НЕРСМ.

	2023				2024				2025				2026
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Јан.
<i>реални годишни промени во %</i>													
Бруто домашен производ	1.1	2.1	3.0	3.8	1.6	3.0	2.9	4.3	2.9	3.5	3.8	3.8	-
Индустриско производство	0.1	2.7	-0.7	0.4	-3.0	-7.1	-2.1	-2.0	2.0	3.6	1.3	0.7	-6.6
Извршени градежни работи	12.4	-20.8	-8.8	10.7	2.8	26.4	18.2	26.3	7.0	13.9	29.7	16.9	-
Високоградба	12.2	-20.0	-9.8	-18.3	-34.0	-5.3	13.2	22.3	37.2	9.3	-30.1	-3.7	-
Нискоградба	10.5	-22.6	-7.2	37.1	31.6	48.6	22.7	32.3	-7.4	17.0	58.5	12.5	-
Специјализирани градежни работи	69.0	10.6	-21.2	11.3	-3.3	98.0	7.0	-27.6	72.3	3.9	288.0	387.3	-
Промет во трговијата - вкупно*	0.1	-5.7	-6.7	-1.1	2.6	5.1	3.2	0.3	-5.9	-1.7	-3.2	3.0	-3.0
Промет во трговијата на мало*	-4.3	-8.1	-10.1	-4.5	6.7	1.8	3.8	-0.4	-9.7	2.6	-1.2	2.0	3.8
Промет во трговијата на големо*	1.9	-4.3	-4.0	1.0	-2.0	7.8	4.3	0.5	-2.1	-5.4	-5.4	3.2	-8.3

*Годишните стапки на раст се пресметани на НЕРСМ, со делба на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот. Податоците за трговијата во 2026 година се претходни податоци, додека податоците на КДП во 2024 година се претходни, а за КДП во 2025 година се проценети.

Извор: ДЗС и пресметки на НЕРСМ.

Индикатори за движењето на личната потрошувачка (реални годишни стапки, во %)



Извор: ДЗС и пресметки на НЕРСМ.

¹² Се однесува на анкетите спроведени од страна на Европската комисија за мерење на економската доверба на субјектите во една економија. Композитниот показател на економска доверба се добива како пондеран просек од показателите на доверба за потрошувачите и показателите на доверба за одделните економски сектори (градежништво, индустрија, трговија на мало и услуги).

¹³ Во октомври 2024 година е извршено линеарно зголемување на пензиите за 2500 денари, наместо досегашното усогласување со полугодишната стапка на раст на трошоците на живот и просечната плата. Со Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидното осигурување, околу 340.000 пензионери коишто се стекнаа со правото на пензиско осигурување заклучно со 31 август, се опфатени со линеарното покачување на пензиите. Овие законски измени предвидуваат уште едно линеарно зголемување на пензиите од 1000 денари во март 2026 година (со исплата во април). За повеќе информации види на следнава [врска](#).


Движењата на јануарските високофреквентни податоци за **бруто-инвестициите** исто така се во различни насоки...

...при раст кај долгорочните кредити на претпријатијата, данокот на добивка и значителен годишен раст кај државните капитални инвестиции, а пад кај увозот на средства за работа и домашното производство на капитални производи.

Во согласност со фискалните податоци за јануари 2026 година, буџетските остварувања укажуваат на натамошен реален годишен раст на **јавната потрошувачка** во првиот квартал од годината.


Податоците за **надворешнотрговската размена** во јануари 2026 година упатуваат на потенцијално стеснување на дефицитот во однос на истиот период од минатата година, при поизразен номинален пад на извозот во однос на забележаниот пад на увозот на стоки.

Индикатори за движењето на бруто инвестициите (реални годишни стапки, во %)



Извор: ДЗС и пресметки на НБРСМ.

Стапки на вработеност и невработеност (во %)



Извор: Државен завод за статистика, Анкета за работна сила.

Главните показатели за пазарот на трудот¹⁴, и во четвртиот квартал од 2025 година, бележат позитивни придвижувања на годишна основа.


Стапката на вработеност се зголеми за 0,6 п.п. и изнесува 46,8%, во услови на пораст на бројот на вработени за 1,3%.

Стапката на невработеност се сведе на 11,4% (намалување за 0,5 п.п.), при пад на бројот на невработените лица од 3,6%.

Бројот на активното население е зголемен за 0,7%, при истовремено намалување на неактивното население за 0,4%.

¹⁴ Резултатите од Анкетата за работна сила (АРС) по квартали од 2023 година не се споредливи со податоците од тримесечјата од другите години, бидејќи во 2023 година е спроведена новата регулатива (ЕУ) бр. 2019/1700 на Европскиот парламент и Советот за социјална статистика и соодветната извршна регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 2019/2240 за областа на работната сила, при што претходната регулатива (ЕЗ) бр. 577/98 е укината. Примената на новата регулатива предизвика промени во истражувањето, почнувајќи со промени во изгледот на прашалникот, промена во редоследот на прашањата, промени и отстранување на постоечките и додавање нови прашања, промени во опфатот и дефиницијата за вработеноста и невработеноста. Поради тоа, анализата е направена само врз база на споредливите податоци од 2023 година наваму.

Продуктивност и трошоци за труд по
единица производ
(годишни промени, во %)




Извор: Државен завод за статистика и пресметки на НБРСМ.

Во услови на посилен раст на економската активност во однос на бројот на вработени, **продуктивноста на трудот**¹⁵ бележи раст во четвртиот квартал од 2025 година, но малку послаб во споредба со претходниот квартал...

...што се должи на забрзувањето на годишниот раст на бројот на вработени, при непроменет раст на економската активност.

Во услови на поизразен годишен раст на платите во однос на растот на продуктивноста, **трошоците за труд по единица производ** исто така бележат годишен раст, но тој и натаму забавува.

¹⁵ Вкупната продуктивност се пресметува како пондериран збир на пресметаната продуктивност на ниво на индивидуален сектор. Во рамките на секој сектор, продуктивноста се пресметува како сооднос помеѓу додадената вредност во тој сектор и бројот на вработени лица.



Во јануари 2026 година, дефицитот во размената на стоки со странство е понизок за 2,3% на годишна основа, во услови на истовремен пад и на извозот, и на увозот на стоки.

Извозот на стоки е понизок за 8,3% на годишна основа, одразувајќи го понискиот останат извоз, главно поради намалениот извоз кај дел од капацитетите во странска сопственост, како и понискиот извоз на дел од традиционалните извозни сектори, односно извозот на железо и челик, храна и облека и текстил. Притоа, овие остварувања кај извозот засега се малку пониски од очекувањата за првиот квартал според октомвриската проекција.



Увозот на стоки оствари годишен пад од 6,4%, за што главен придонес има понискиот увоз на енергија и останатиот увоз, како и намалениот увоз на железо и челик и опрема и машини, соодветно на извозните остварувања. Овие движења во најголем дел придонесоа и за надолното отстапување на увозот на стоки во однос на октомвриската проекција.

Во јануари 2026 година, трговскиот дефицит засега главно е во согласност со очекувањата според октомвриската проекција, иако периодот на оцена е краток за изведување попрецизни заклучоци.

РЕДК (2022-2024)
годишна стапка на промена, во %



Во јануари 2026 година, РЕДК¹⁶ дефлациониран со трошоците на животот бележи апрецијација за 1,9% на годишна основа, додека, пак, индексот на РЕДК пресметан со цените на производителите на индустриски производи бележи апрецијација од 5,9%...

НЕДК и релативни цени (2022-2024)
годишни стапки на промена, во %



... при апрецијација на НЕДК за 2,3% (главно поради депрецијација на турската лира, кинескиот јуан и британската фунта во однос на денарот), пад на релативните трошоци на животот и раст на релативните цени на производителите на индустриски производи.

РЕДК, без примарни производи
годишна стапка на промена, во %




Слични се и промените на индексите на РЕДК пресметани без примарните производи.

¹⁶ Почнувајќи од 10 март 2026 година, Народната банка започна со објавување податоци за реалниот ефективен девизен курс (РЕДК), засновани на нова, унапредена методолошка основа. Во рамките на ова методолошко унапредување, направена е ревизија на земјите трговски партнери, при што пондерациската структура ја одразува поновата структурата на надворешната трговија на домашната економија. Подетални информации за направените методолошки промени за пресметката на индексите се достапни во рамките на Методолошките објаснувања кои што се достапни на следнава врска:


https://www.nbrm.mk/content/statistika/redk/Informacija_za_promenite_na_metodologijata_za_REDK_3.2026_m.pdf

Компоненти на тековната сметка
(во милиони евра)




Извор: НБРСМ.

Компоненти на тековната сметка
(во милиони евра)



Извор: НБРСМ.

Компоненти на финансиската сметка
(во милиони евра)



Извор: НБРСМ.

Во четвртиот квартал од 2025 година, тековната сметка оствари дефицит од 268,1 милион евра или 1,6% од БДП, којшто е малку понизок од очекувањата според октомвриската проекција...

...главно поради остварениот повисок суфицит кај услугите.


За целата 2025 година, дефицитот во тековната сметка е малку повисок од очекувањата според октомвриската проекција...

...при повисок трговски дефицит, како и малку понизок суфицит кај секундарниот доход.

Во последниот квартал од 2025 година, во финансиската сметка се остварени нето-приливи¹⁷ од 351,4 милиони евра (или 2,1% од БДП), коишто се малку повисоки од очекувањата според октомвриската проекција.

¹⁷ Според методологијата за изготвување на билансот на плаќања (ВРМ6), термините нето-приливи и нето-одливи означуваат нето-создавање обврски и нето-стекнување средства, соодветно.

Компоненти на финансиската сметка
(во милиони евра)



Извор: НБРСМ.

Во 2025 година, финансиската сметка оствари нето-приливи коишто се повисоки од очекувањата според октомвриската проекција.


Движења на менувачки пазар



*Последен расположив податок: 28.02.2026.
Извор: НБРСМ.

Нето-откупот на менувачкиот пазар остварен во периодот 1.1. – 28.2.2026 година изнесува 196 милиони евра, што засега упатува на остварувања кај приватните трансфери коишто се малку пониски во однос на очекувањата за првиот квартал според октомвриската проекција.

Бруто девизни резерви
(состојба, во милиони евра)




*Последен расположив податок: 28.02.2026.
Извор: НБРСМ.


На крајот на февруари 2026 година, бруто девизните резерви изнесуваат 5.558 милиони евра и бележат зголемување од 632,9 милиони евра во однос на крајот на четвртиот квартал од 2025 година, што во најголем дел се должи на трансакциите за сметка на државата¹⁸.

¹⁸ На 13.1.2026 година, државата ја издаде 10-тата еврообврзница во две транши од по 500 милиони евра, со датум на достасување од 4 и 8 години, соодветно, со годишна каматна стапка од 3,875% и 4,75%, соодветно. На 21.1.2026 година беше остварен нето-прилив во износ од 591,2 милиона евра, при истовремен реоткуп на дел од еврообврзницата којашто достасува во јуни 2026 година.

Фактори на промена на девизните резерви во јануари и февруари 2026 година (во милиони евра)




Извор: НБРСМ.



*Последен расположив податок: 28.02.2026.
Извор: НБРСМ.

Во периодот јануари – февруари 2026 година, на девизниот пазар на банките е забележана повисока нето-продажба на девизи во споредба со истиот период од минатата година, во услови на пад на понудата на девизи (за 8,6%) и истовремен раст на побарувачката на девизи (за 10,2%).




*Последен расположив податок: 28.02.2026.
Извор: НБРСМ.

Ваквите поместувања на девизниот пазар произлегуваат во најголем дел од повисоката нето-продажба кај фирмите, а потоа и од понискиот нето-откуп кај физичките лица во споредба со истиот период од претходната година.

Монетарни инструменти


(состојби на крај на месец, во милиони денари)



Во февруари 2026 година, состојбата на монетарните инструменти бележи пад во споредба со претходниот месец. Во февруари се намали износот на расположливи депозити кај Народната банка, при мало зголемување на износот на средства на банките пласирани во благајнички записи.

Нивото на монетарните инструменти, на крајот на февруари, засега е повисоко од нивото проектирано за крајот на првиот квартал од 2026 година, при пониска нето девизна актива на Народната банка и депозити на државата, во споредба со нивоата проектирани за првиот квартал од оваа година.

На крајот на февруари 2026 година, остварувањата кај примарните пари се под вредностите проектирани за крајот на првиот квартал од годината во споредба со октомвриската проекција.



*Со новата оперативна рамка од декември 2025 година, укинат е расположливиот депозит на 7 дена. Основен инструмент и натаму се благајничките записи, при што нивната рочност се скратува на седум дена, а банките и понатаму ги имаат на располагање депозитите преку ноќ за управување со краткорочната ликвидност.
Извор: НБРСМ

Вкупни депозити
(придонеси во п.п., месечни промени)



Вкупните депозити¹⁹ во финансискиот систем, во февруари 2026 година, бележат стагнација по падот од претходниот месец, што во најголем дел беше поттикнат од сезонски фактори. Од **секторски аспект**, намалување на депозитите има кај претпријатијата, при зголемување кај домаќинствата, додека од **валутен аспект** негативниот придонес на депозитите во домашна валута (со депозитните пари) е неутрализиран со позитивниот придонес на депозитите во странска валута.

Вкупните депозити, на крајот од февруари 2026 година, забележаа пад во однос на претходниот квартал, што засега е над падот очекуван за првиот квартал од 2026 година, според октомвриската проекција.


Во февруари 2026 година, годишната стапка на раст на вкупните депозити изнесува 9,8% и е малку над стапката



*Во депозитите на останати сектори се опфатени депозитите на останатите финансиски институции, депозитите на локалната самоуправа и депозитите на непрофитните институции кои им служат на домаќинствата кај банките, како и девизните трансферабилни депозити на останатите финансиски институции и на локалната самоуправа кај Народната банка

¹⁹ Податоците се однесуваат на депозитите на недржавниот сектор во банките и штедилниците, средствата на останатите финансиски институции на сметките кај НБРСМ и средствата на единиците на локалната самоуправа на сметките кај НБРСМ. Податоците соодветствуваат

Депозити на домаќинства
(придонеси во п.п, месечни промени)



проектирана за првиот квартал од 2026 година од 9,1%, според октомвриската проекција.

(придонеси во п.п., годишни промени)




Во февруари 2026 година, депозитите на домаќинствата забележаа месечен раст од 0,8%, по падот во претходниот месец, за кој придонесуваат сите компоненти, како од аспект на валутната, така и од аспект на рочната структура.

- Депозитни пари
- Депозити на домаќинствата во домашна валута
- Депозити на домаќинствата во странска валута
- Долгорочни депозити на домаќинствата
- Краткорочни депозити на домаќинствата
- Депозити на домаќинствата, месен/годишен промени, во %

На годишна основа, во февруари 2026 година, депозитите на домаќинствата се повисоки за 11,4%.


Извор: НБРСМ.

Денарски и девизни депозити на домаќинствата/вкупни депозити на домаќинства
(учество на крај на месец, во проценти)



Учеството на денарските депозити на домаќинствата во валутната структура на вкупните депозити на домаќинствата бележи благ пораст, во февруари 2026 година, што укажува на натамошно јакнење на денаризацијата во земјата.


(учество на крај на година, во проценти)




*Вкупните депозити само во банки и штедилници.
Извор: НБРСМ.

Парична маса М4

(придонеси во п.п., месечни промени)



(придонеси во п.п., годишни промени)




■ НПО надвор на девизните институции ■ Депозитни пари ■ Вкупни краткорочни депозити
 ■ Вкупни денарски депозити ■ Вкупни девизни депозити ■ Вкупни долгосрочни депозити
 * М4, годишни промени, во %
 Извор: НБРСМ.

Во февруари 2026 година, паричната маса изразена преку најширокиот монетарен агрегат М4 стагнира. Од рочен аспект се забележува позитивен придонес само кај долгорочните депозити, при непроменетост на готовите пари во оптек и негативен придонес кај сите останати компоненти, додека од валутен аспект слабиот позитивен придонес на денарските депозити и на девизните депозити се неутрализира со падот на депозитните пари.


На годишно ниво, во февруари 2026 година, паричната маса забележа раст од 10,1%, што е над годишниот раст од 9,1% очекуван за првиот квартал од годината, според октомвриската проекција.

Учество на М4 денарски дел во вкупна парична маса М4 (податоци на крај на месец, во %)



Во февруари 2026 година, учеството на денарскиот дел во вкупната парична маса М4 изнесува 65,1% и е над вредноста проектирана за првиот квартал од 2026 година (64,7%), според октомвриската проекција.


податоци на крај на година, во %



Извор: НБРСМ.

Вкупни кредити

(придонеси во п.п., месечни промени)



Во февруари 2026 година, вкупните кредити забележаа минимален месечен раст од 0,2%.


Во текот на февруари 2026 година, вкупните кредити забележаа прираст во однос на крајот на претходниот квартал, поголем од очекувањата за првиот квартал од 2026 година, според октомвриската проекција.

Годишната стапка на раст на вкупните кредити во февруари изнесува 12,6% и таа е над годишниот раст од 9,5% проектиран за првиот квартал од 2026 година, според октомвриската проекција.




Извор: НБРСМ.

Новоодобрени кредити на приватен сектор, 12М подвижен просек, годишни стапки на раст




Износот на вкупните нови кредити одобрени на приватниот сектор во последните 12 месеци, заклучно со февруари 2026 година, бележи забавен раст на годишна основа, како резултат на забавениот раст кај претпријатијата, при стагнација кај домаќинствата.

Новоодобрени кредити на претпријатија, 12М подвижен просек, годишни стапки на раст



Новоодобрени кредити на домаќинства, 12М подвижен просек, годишни стапки на раст




Сооднос помеѓу вкупните кредити и депозити

(месечни податоци, во проценти)




(годишни податоци, во проценти)




Извор: НБРСМ.

Во февруари 2026 година, показателот за искористеноста на депозитниот потенцијал на банките за кредитирање на приватниот сектор изнесува 85,1% и е над нивото на вредноста на овој показател проектирана за крајот на првиот квартал од 2026 година, според октомвриската проекција.

Каматни стапки на вкупните депозити
(месечни податоци, во проценти)




(податоци со крај на година, во проценти)




Извор: НБРСМ

Во јануари 2026 година, не се забележани позначителни промени во распонот меѓу **каматните стапки на вкупните²⁰ денарски и девизни депозити** во однос на претходниот месец, додека кај **новопримените²¹ денарски и девизни депозити**, каматниот распон малку се прошири и изнесува 0,8 п.п. (0,7 п.п. во претходниот месец).

Каматни стапки на депозитите на домаќинствата
(месечни податоци, во проценти)



(податоци со крај на година, во проценти)




Извор: НБРСМ

Слични се движењата и кај каматните стапки на **вкупните** денарски и девизни депозити на секторот „домаќинства“, при надолно придвижување на каматните стапки на **новопримените** денарски и девизни депозити на домаќинствата.

²⁰ Податоците за каматните стапки се во согласност со методолошките измени на НБРСМ од јуни 2018 година. Повеќе информации за методолошките измени може да се најдат на следнава врска: http://www.nbrm.mk/monetarna_statistika_i_statistika_na_kamatni_stapki.nspix.


²¹ Во однос на каматните стапки на новопримените депозити треба да се има предвид дека за нив се карактеристични променливи движења. Променливоста на каматните стапки на новопримените депозити произлегува од фактот што тие се условени од обемот на новопримени депозити (којшто од месец во месец може да се менува) и нивната каматна стапка.

Каматни стапки на вкупните кредити, по сектори
(месечни податоци, во проценти)



Во однос на каматните стапки на кредитите, во јануари 2026 година се забележува непроменетост кај **вкупните кредити** и на двата сектора. Кај **новоодобрените кредити**, каматните стапки на домаќинствата бележат раст, за разлика од каматните стапки на претпријатијата коишто бележат мал пад, во споредба со претходниот месец.


(податоци со крај на година, во проценти)



Извор: НБРСМ.

Во февруари 2026 година, распонот меѓу основната каматна стапка на Народната банка и основната каматна стапка на Европската централна банка (ЕЦБ) е непроменет, во споредба со претходниот месец.

²² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити треба да се има предвид дека за нив се карактеристични променливи движења. Променливоста на каматните стапки на новоодобрените кредити произлегува од фактот што тие се условени од обемот на новоодобрени кредити (којшто од месец во месец може да се менува) и нивната каматна стапка.



Во јануари 2026 година, приходите во Буџетот на Република Северна Македонија (централниот буџет и буџетите на фондовите) бележат мал годишен пад како резултат на падот на даночните приходи, при умерен раст на неданочните приходи, придонесите и останатите приходи²³. Буџетските расходи бележат раст на годишна основа, којшто речиси во целост е резултат на растот на капиталните²⁴ трошоци, при помал раст на тековните трошоци.

Реализација на Буџетот, по категории
(централен Буџет и фондови), во проценти од годишниот план



Остварениот буџетски дефицит, во износ од 9.830 милиони денари, претставува 25,1% од дефицитот планиран за годината во согласност со Буџетот²⁵.


Извор: Министерство за финансии и пресметки на НБРСМ.

²³ Останатите приходи вклучуваат капитални приходи, странски донации и приходи од наплатени заеми.

²⁴ Во текот на јануари 2026 година, се исплатени вкупно 2.669 милиони денари за финансирање на патната инфраструктура за проектот за коридорите 8 и 10д, за разлика од јануари 2025 година кога немаше исплати.

²⁵ „Службен весник на РСМ“ бр. 253 од 17.12.2025 година.

Финансирање на буџетското салдо




* Позитивна промена: намалување депозити кај НБРСМ; негативна промена: зголемување депозити кај НБРСМ.
Извор: Министерство за финансии

Напомена: номиналниот БДП за 2026 година е од октомвриските проекции на Народната банка.

Тој е финансиран со нето-задолжување на државата на странскиот²⁶ и на домашниот пазар, при раст на депозитите на државата.

Каматни стапки на државни хартии од вредност во проценти



Извор: Министерство за финансии

Во февруари 2026 година, на редовните аукции на државни хартии од вредност, беа издадени дванаесетмесечни државни записи, двегодишни и петгодишни државни обврзници без валутна клаузула со каматна стапка од 4,0%, 4,2% и 5,1%, соодветно.

²⁶ Во јануари 2026 година, од страна на Министерството за финансии беше издадена десеттата еврообврзница во две транши во износ од по 500 милиони евра, по куповна каматна стапка од 3,875% и 4,750% и рок на достасување од четири и осум години, соодветно, при истовремен реоткуп на дел од еврообврзницата што достасува за отплата во јуни 2026 година.

Прилог 1: Индикативни категории за личната потрошувачка и бруто-инвестициите

ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ЛИЧНАТА ПОТРОШУВАЧКА													
	2023				2024				2025				2026
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	јан.
	<i>реални годишни промени во %</i>												
Промет во трговија на мало*	-4.3	-8.1	-10.1	-4.5	8.7	1.8	3.8	-0.4	-9.7	2.6	-1.2	2.0	3.8
Бруто приходи од ДДВ*	-15.0	-9.5	-10.7	-1.5	1.6	5.5	4.5	0.2	-2.7	-0.8	1.2	1.2	-1.1
Увоз на стоки за широка потрошувачка*	2.0	4.7	1.4	14.6	15.3	4.2	8.5	0.2	-2.1	7.2	3.7	4.9	-8.9
Домашно производство на потрошни добра	6.4	4.9	-7.5	-1.2	-8.5	-7.1	5.4	1.3	3.4	1.1	-4.9	-3.2	-11.8
Кредити на население*	-6.6	-2.4	0.0	3.1	2.9	3.9	5.1	4.3	6.8	5.7	6.7	6.7	7.9
Просечна нето-плата*	-2.8	3.6	6.6	12.8	12.5	9.6	9.0	4.7	5.3	6.3	5.4	4.3	-
Приватни нето-трансфери*	11.3	-8.4	-10.4	-1.4	-11.9	-11.3	-5.6	-5.8	-8.1	-5.8	-9.3	-10.8	-
Пензии*	-2.5	1.3	9.9	13.4	17.0	10.1	9.5	13.0	7.9	19.2	19.8	10.9	12.3

*реалните стапки на раст се пресметани од НБРСМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРСМ.

ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ													
	2023				2024				2025				2026
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	јан.
	<i>реални годишни промени во %, освен за СДИ промените на реалните износи се во милиони денари</i>												
Увоз на средства за работа*	-3.8	-1.9	-5.4	3.0	10.9	3.4	-1.8	-1.4	-10.8	0.3	5.8	-5.9	-13.7
Извршени градежни работи**	12.4	-20.8	-8.8	10.7	2.8	26.4	18.2	26.3	7.0	13.9	29.7	16.9	-
Домашно производство на капитални производи	6.7	8.2	6.7	17.9	10.6	-2.8	0.9	-9.9	-13.4	2.6	2.6	-4.5	-5.2
Државни капитални инвестиции*	-6.8	313.0	29.1	-4.0	27.5	-65.8	-25.8	-31.1	-42.2	37.0	68.1	-31.8	949.7
Директни инвестиции***	256.3	-2,275.1	-9,575.7	-2,500.5	8,101.8	6,219.7	11,905.9	6,384.9	-10,099.7	-12,111.4	-19,558.6	-6,615.9	-
Долгорочни кредити на претпријатија*	-5.0	1.2	3.4	3.9	2.8	4.8	5.8	9.4	12.9	11.5	14.1	12.3	13.9
Залихи на готови производи	-3.1	-2.4	-3.8	-0.6	2.0	4.5	1.0	-0.1	-9.0	-19.6	-24.0	-27.3	-

*реалните стапки на раст се пресметани од НБРСМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

**реалните стапки на раст се добиени со користење на стапката на раст на дефлаторот на трошоците во градежништвото за нови објекти за домувања.

***реалните износи се пресметани од НБРСМ, со делење на номиналните износи со нивото на индексот на потрошувачките цени (база година: 2024=100).

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРСМ.